

20201932401

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и член 66 став 2 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018) Управниот одбор на Академијата, на седница одржана на 21.7.2020 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Член 1

Во Правилникот за полагање на приемниот испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“ („Службен весник на Република Македонија“ број 77/2015, 195/2015 и 115 /2019) во член 4 став 3 по зборовите „лекарско уверение“ се додаваат зборовите „не постаро од шест месеци“.

Член 2

Во член 6 во ставот 4 по зборот „шифра“ точката се брише и се додаваат зборовите „и пристапен код до интернет страната на Академијата со доделени привилегии за кандидати“.

Во членот 6 во ставот 5 по зборовите „приложените документи“ се додаваат зборовите „да ги стави во плико кое се запечатува и на кое се запишува испитната шифра која ја добил кандидатот“ и се става запирка.

Член 3

Во членот 9 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: „Подготвителната настава може да се спроведува и како онлајн обука“.

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Член 4

Во членот 11а по ставот 1 се додава став 2 кој гласи:

„Тестот за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици (англиски, француски и германски) се полага по писмен пат.“

Ставовите 2, 3 ,4 и 5 стануваат ставови 3,4,5 и 6.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила на денот на донесување а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет - страницата на Академијата.

Бр. 02-210/7
21 јули 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Сашо Рајчев, с.р.